

Со зголемената понуда на хартии од вредност сите граѓани кои располагаат со слободни средства можат своите пари наместо во банка (на книшка) да ги вложат во акции на компанија по сопствен избор, кои ќе ги купат по пониска цена, а ќе ги продадат по поскапа, при што ќе заработат во разликата. Една од предностите од вложување во имотот на инвестиционите фондови е можноста од секојдневно вложување (секој ден, секој месец...), можност за дневно следење на имотот на фондот и можност од реинвестирање на добивката во фондот.

Во секој момент инвеститорот знае колку е вредноста на имотот на фондот, односно вредноста на неговиот поединечен удел и во секој момент инвеститорот може да ги повлече сите средства кој ги вложил (ликвидност). Вложувањето во имотот на фондот е наменет за секој кој нема доволно време, искуство, знаење и трпеливост сам да инвестира на пазарот на хартии од вредност и за секој оној кој сака да оствари поголем приход од класичниот облик на штедење.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Иако крајот на минатата година донесе одредена стагнација, сепак се очекува домашниот пазар на капитал во 2008 година да стане значително поинтересен, како за потенцијалните странски, така и за домашните акционери. Всушност, сите граѓани кои располагаат со слободни средства можат своите пари наместо во банка (на книшка) да ги вложат во акции на компанија по сопствен избор, кои ќе ги купат по пониска цена, а ќе ги продадат по поскапа, при што ќе заработат во разликата.

Сега постои можност за помасовно



ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ИМ ОВОЗМОЖ БРОЈ ПАЗАРИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, СТРУЧНО УПРАВУВ ЗГОЛЕМЕНА ЛИКВИДНОСТ

раздвигување на домашниот пазар на капитал, како и тоа акциите на поголем број компании да станат поликвидни, бидејќи нивната номинална вредност, која служи за пресметка на дивидендата, не ја одредува реалната вредност на акциите, па се очекува тоа да го направи пазарот врз основа на понуда и побарувачка. Поточно, доколку интересот

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА

Покрај ова, годинава во Македонија стапи на сила и либерализацијата на портфолио инвестициите и странците ќе купуваат акции без ограничувања. Досега странците требаше една година

ПРОФИТИТЕ ПОПР ОД РИЗИКОТ

ПРВИ КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

Комисијата за хартии од вредност (КХВ) ја одобри првата емисија на должнички хартии од вредност на Про Кредит банка АД Скопје.

Како што соопшти КХВ, банката ќе издаде 5.000 обврзници со вкупна вредност од 300 милиони денари. Каматната стапка е 8,4 проценти годишно. Рокот на доспевање на обврзниците е три години. Купувач на обврзниците од првата емисија на Про Кредит Банка ќе биде НЛБ Тутунска Банка АД Скопје. Про Кредит Банка ги издава обврзниците за да обезбеди финансиски средства кои ќе ги пласира во кредити. Ова е прва емисија на корпоративни обврзници која ја издава една банка во Република Македонија.

за купување акции во одреден временски период за некоја фирма е поголем од интересот за продавање, автоматски се зголемува и цената на акциите. Но, постои и обратен случај, кога нивната цена нема да биде интересна за инвеститорите, со што де факто ќе се види која е "вистинската" цена на акциите на определена компанија.

да се откажат од располагање со купените акции или, ако сакаат слободно да располагаат со нив, да платат провизија. Од први јануари годинава странците веќе можат без ограничувања да купуваат акции на Македонска берза. Советот на Народна банка на РМ на последната седница донесе одлука со која се укинуваат ограничувањата за

НУВА ШТЕДЕЊЕТО ВО БАНКА



УВААТ ПРИСТАП ДО ГОЛЕМ АНЪЕ НА НИВНИТЕ СРЕДСТВА И

портфолио вложувања во хартии од вредност за нерезиденти.

Во Народна банка на Македонија објаснуваат дека странските правни и физички лица, според одлуката од 2002 година, можеа да купуваат акции, но мораа да дадат изјава дека една година

нувањето на управувачки права во фирмите, што не придонесуваше во развојот на берзанското тргување, бидејќи тие сопственици не беа заинтересирани за натамошна продажба на акциите.

Ваквата новина ќе може да биде и "магнет" за странските инвестициони фондови, освен домашниот, кој сега најверојатно ќе профункционира. Од друга страна, пак, тоа може адреналински да делува на тргувањето со акции, а со тоа и на сопственичката трансформација во фирмите.

самостојното вложување во хартии од вредност. Исто така, тоа подразбира и достапност на поголем број финансиски инструменти.

Според Миа Зографска, извршен директор на Друштво за управување со фондови, "Иново Статус" АД Скопје, една од предностите од вложување во имотот на фондот е можноста за секојдневно вложување (секој ден, секој месец...), можност за дневно следење на имотот на фондот, можност за реинвестирање на добивката во фондот. Во секој момент инвеститорот знае колку изнесува вредноста на имотот на фондот, односно вредноста на неговиот поединечен удел и во секој момент инвеститорот може да ги повлече сите средства кои ги вложил (ликвидност). Вложувањето во имотот на фондот му е наменет на секој кој нема доволно време, искуство, знаење и трпеливост сам да инвестира на пазарот на хартии од вредност и за секој оној кој сака да оствари поголем приход од класичниот облик на штедење. Со имотот на фондот управуваат професионални портфолио менаџери, кои постојано водат грижа за состојбата на пазарот на хартии од вредност преку негова анализа.

"Отворениот инвестиционен фонд 'Иново Статус Акции' им овозможува на институционалните и на индивидуалните инвеститори пристап до голем број пазари на хартии од вредност, при тоа овозможувајќи им управување на нивните средства и нивна ликвидност преку диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност и ниски трошоци.

Во фондот можат да вложуваат домашни и странски, правни и физички лица. Отворениот инвестиционен фонд 'Иново Статус Акции' им е наменет на инвеститорите кои прифаќаат диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност, со што се намалува ризикот во однос на самостојното инвестирање", вели Зографска.

Контролата над севкупното работење на инвестиционите фондови, на Друштвото за управување со фондови и депозитната банка во делот на работење на инвестиционите фондови ја врши Комисијата за хартии од вредност.

ИВЛЕЧНИ

нема да располагаат со нив или, пак, до колку сакаат слободно да ги користат, требаше да платат провизија.

"Либерализацијата на портфолио инвестициите е обврска во евроинтеграциониот процес, која Народна банка реши да ја спроведе сега затоа што анализите покажуваат дека се исполнети условите за контрола на влезот на спекулативен странски капитал", велат во Народна банка.

Освен ова, сега се создадени услови инвеститорите да вложуваат од "интерес" наместо, како до пред некоја година, акции да се купуваат поради стек-

ПРЕДНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ

Инвестиционите фондови нудат едно решение, а тоа е: кога инвеститорите ги ставаат парите во фондот, тие пари се здружуваат со парите на други инвеститори, со што се создава поголема куповна моќ од онаа која би ја имале доколку инвестирате сами. Значи, кога зборуваме за фонд подразбираме масивен капитал, кој се вложува во различни финансиски инструменти.

За инвестирање не се потребни големи парични средства, а секако се добиваат помали трошоци во однос на

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот